



ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2016 и
Извештај на независните ревизори

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2016 и
Извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА:

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 – 3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за промени во акционерската главнина	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 – 42
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 4 - 42) на ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од извештај на финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основи за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Белешките 2.3 и 5 кон придружните финансиски извештаи, недвижностите, постројките и опремата за периодот што завршува на 31 декември 2016 година се признати во износи кои се базирани на порано важечките сметководствени прописи на Република Македонија кои пропишуваа ревалоризација на набавната вредност и на исправката на вредноста на недвижностите, постројките и опремата со примена на коефициенти базирани на зголемувањето на општиот индекс на цени на ниво до евидентирани трошоци или ревалоризиран износ и акумулираната амортизација. Ваквиот сметководствен третман не е во согласност со барањата на МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, ниту со барањата на денот на првата примена на МСФИ 1 - Примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување за прв пат. Понатаму, нето сметководствениот вредност на недвижностите, постројките и опремата на 31 декември 2016 година изнесува 304,508 илјади денари, којашто вредност е помала за 11,648 илјади денари од вкупниот износ на недвижностите, постројките и опремата според материјалната евиденција на Друштвото. Поради природата на евиденциите на Друштвото ние не бевме во состојба да ја утврдиме причината за разликата и да утврдиме дали грешката е во финансиските извештаи или во материјалната евиденција на недвижностите, постројките и опремата.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје (продолжение)

Основи за мислење со резерва (продолжува)

Како што е обелоденето во Белешка 2.9 и 9 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото врши исправка поради обезвреднување на побарувањата од купувачи кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати побарувањата според нивните договорени услови. На 31 декември 2016 година, побарувањата од купувачи изнесуваат 590,173 илјади денари кои, до датумот на овој Извештај, вклучуваат доспеани, но необезвреднети побарувања постари од една година во износ од 187,536 илјади денари (вклучувајќи побарувања од поврзани субјекти во износ од 53,244 илјади денари) кои сеуште не се наплатени. Како резултат на тоа, не бевме во состојба да ги утврдиме ефектите врз нето сметководствената вредност на побарувањата од купувачи на ден 31 декември 2016 година, ниту врз нето резултатот и потенцијалниот данок на добивка за годината што тогаш завршува.

Како што е наведено во Белешка 2.15 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото не извршило актуарска пресметка за утврдување на сегашната вредност на акумулираните права на вработените за испратнини и јубилејни награди, согласно барањата на МСС 19 – „Користи за вработените“, туку истите ги евидентира на готовинска основа. Како резултат на тоа, не бевме во состојба да се увериме во потенцијалните ефекти врз трошоците за резервирања и пресметаните обврски по наведените основи во финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти на прашањата наведени во Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје на ден 31 декември 2016 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија.

Обрнување внимание

Обрнуваме внимание на следниве прашања:

- (а) Како што е наведено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото превземало активности за запишување на правото на сопственост врз земјиштето со нето сметководствена вредност од 10,285 илјади денари, за кое Друштвото поседува само право на користење, а како носител на сопственоста се јавува Република Македонија.
- (б) Како што е обелоденето во Белешка 11 кон финансиските извештаи, акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2016 година изнесува 415,979 илјади денари и се разликува од регистрираниот капитал во Централниот Регистар на Република Македонија, кој изнесува 419,220 илјади денари. Ефектите од усогласувањето на оваа разлика и евентуалните промени на состојбата на капиталот не се вклучени во овие финансиски извештаи на Друштвото.

Нашето мислење не е квалификувано во врска со наведените прашања.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година.

Дилоит ДОО Скопје

Лидија Нануш
Овластен ревизор
Директор

Скопје
7 април 2017 година



Александар Аризанов
Овластен ревизор

Финансиски извештаи
31 декември 2015 година

Извештај за финансиската состојба

	Белешки	31 декември 2016 000 МКД	31 декември 2015 000 МКД
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки, опрема	5	304,508	318,304
Нематеријални средства	5	705	35
Финансиски средства расположливи за продажба	7	66,632	66,692
		371,845	385,031
Тековни средства			
Залихи	8	65,016	67,747
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	602,326	569,940
Побарувања за данок на добивка		1,793	5,965
Парични средства и еквиваленти	10	76,772	24,168
		745,907	667,820
Вкупно средства		1,117,752	1,052,851
Капитал и обврски			
Капитал	11		
Акционерски капитал		415,979	415,979
Резерви		486,521	486,581
Нераспределена добивка		68,898	45,413
		971,398	947,973
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици со камата	12	15,933	15,484
Обврски кон добавувачи и останати обврски	13	130,421	89,394
Вкупно обврски		146,354	104,878
Вкупно капитал и обврски		1,117,752	1,052,851

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Друштвото на 13 март 2017 година и се потпишани во негово име.

Г-дин Трајче Николовски
Генерален Директор




Г-дин Милан Јанковиќ
Директор за финансии, сметководство и
АОП



Финансиски извештаи
31 декември 2016 година

Извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	Година што завршува на 31 декември	
		2016 000 МКД	2015 000 МКД
Деловни приходи			
Приходи од продажба	14	453,138	423,475
Останати деловни приходи	15	6,294	13,461
Промени во залиха		698	902
Намалено за: деловни (трошоци)			
Суровини и потрошени материјали	16	(115,362)	(110,978)
Набавна вредност на продадени стоки		(73,084)	(77,555)
Услуги	17	(57,561)	(60,278)
Трошоци за вработени	18	(86,968)	(95,691)
Депрецијација и амортизација	5	(48,107)	(49,607)
Расход од оштетување на побарувања	9	(17,414)	(4,761)
Останати деловни трошоци	19	(31,412)	(27,170)
Добивка од работењето		30,222	11,798
Приходи од финансирање	20	284	2,130
Трошоци од финансирање	20	(1,843)	(4,104)
Трошоци од финансирање, нето		(1,559)	(1,974)
Добивка пред оданочување		28,663	9,824
Данок на добивка	21	(5,178)	-
Добивка за годината		23,485	9,824
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Ефект од промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	7,11	(60)	(1,856)
Вкупно сеопфатна добивка за годината		23,425	7,968
Добивка за сопствениците		23,425	7,968
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		23,425	7,968
Добивка за имателите на обични акции		23,485	9,824
Заработувачка по акција - Основна и разводната (во Денари по акција)	22	161	67